

Нë pikën 16, Komisioni i Shëndetësisë, nën germën v), për anëtarë, në nënpikën 8) fjalët: "Dafina Stojanoska" zëvendësohen me fjalët: "Rashella Mizrahi". Nën germën g), për zëvendësanëtarë, në nënpikën 4) fjalët: "Jovan Mitreski" zëvendësohen me fjalët: "Emilija Rambabova" dhe në nënpikën 6) fjalët: "Rashella Mizrahi" zëvendësohen me fjalët: "Dafina Stojanoska".

Нë pikën 17, Komisioni i Punës dhe i Politikës Sociale, nën germën v), për anëtarë, në nënpikën 3) fjalët: "Marija Georgievska", zëvendësohen me fjalët: "Emilija Rambabova". Nën germën g), për zëvendësanëtarë, në nënpikën 1) fjalët: "Kastriot Rexhepi" zëvendësohen me fjalët: "Marija Georgievska" dhe në nënpikën 3) fjalët: "Beti Rabaxhievska-Naumovska" zëvendësohen me fjalët: "Bejxhan Ilas".

Нë pikën 18, Komisioni i Vetëqeverisjes Lokale, nën germën g), për zëvendësanëtarë, në nënpikën 4) fjalët: "Bobi Mojsoski" zëvendësohen me fjalët: "Fanica Nikolloska".

Нë pikën 19, Komisioni i Mundësive të Barabarta të Femrave dhe të Meshkujve, nën germën a), për kryetarë fjalët: "Bllagica Llaskoska" zëvendësohen me fjalët: "Gordana Silanovska-Davkova". Nën germën v), për anëtarë, në nënpikën 7) fjalët: "Gordana Silanovska-Davkova", zëvendësohen me fjalët "Marija Petrushevsk".

Нë pikën 20, Komisioni i Çështjeve të Rregullores, të Imunitetit dhe të Mandatit, nën germën v), për anëtarë, në nënpikën 1) fjalët: "Fanica Nikolloska" zëvendësohen me fjalët: "Belkisa Zeqiri", ndërkaq në nënpikën 2) fjalët: "Snezhana Kaleska Vançeva" zëvendësohen me fjalët: "Marija Kostadinova".

II. Ky vendim hyn në fuqi ditën e miratimit, ndërkaq do të botohet në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut."

KUVENDI I REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUT

Nr. 08-3248/1

30 shtator 2020

Shkup

Kryetari i Kuvendit

të Republikës së Maqedonisë së

Veriut

Mr. Talat Xhaferi, d.v.

2976.

Врз основа на членот 68 став 2 од Уставот на Република Северна Македонија и членот 223 став 1 од Деловникот на Собранието на Република Македонија, Собранието на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 30 септември 2020 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ОСНОВАЊЕ ДЕЛЕГАЦИИ, ПРАТЕНИЧКИ ГРУПИ И ДРУГИ ОБЛИЦИ НА ОСТВАРУВАЊЕ НА МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со оваа одлука се уредуваат основањето, составот и работата на постојаните делегации на Собранието на Република Северна Македонија во меѓународните парламентарни собранија, повремениите делегации, пратеничките групи за соработка со други парламенти и други облици за остварување на меѓународната соработка на Собранието на Република Северна Македонија (во натамошниот текст: Собранието).

I. Постојани делегации во меѓународните парламентарни собранија

Член 2

Се основаат следниве постојани делегации на Собранието во меѓународните парламентарни собранија (во натамошниот текст: делегации):

- Делегација во Парламентарното собрание на Советот на Европа (ПС СЕ),
 - Делегација во Парламентарното собрание на Организацијата за безбедност и соработка во Европа (ПС ОБСЕ),
 - Делегација во Интерпарламентарната унија (ИПУ),
 - Делегација во Парламентарната димензија на Централноевропската иницијатива (ПД ЦЕИ),
 - Делегација во Парламентарното собрание на Северноатлантската договорна организација (ПС НАТО),
 - Делегација во Парламентарното собрание на Медитеранот (ПС на Медитеранот) и
 - Делегација во Парламентарното собрание на Процесот за соработка во Југоисточна Европа (ПС ПСЈИЕ).
- Делегациите се основаат заради учество во работата на меѓународни парламентарни собранија, застапување и остварување на државните и надворешно-политичките интереси и приоритети.

Член 3

Делегацијата во Парламентарното собрание на Советот на Европа се состои од шеф на Делегацијата, двајца члена и тројца заменици-членови на Делегацијата.

Акредитивите на членовите и замениците-членови на Делегацијата во Парламентарното собрание на Советот на Европа ги издава претседателот на Собранието на Република Северна Македонија, најдоцна седум дена пред започнувањето на редовното годишно заседание на Парламентарното собрание на Советот на Европа.

Мандатот содржан во акредитивот од ставот 2 на овој член не може да се отповика, освен во случаите наведени во актите на Парламентарното собрание на Советот на Европа.

Член 4

Делегацијата во Парламентарното собрание на Организацијата за безбедност и соработка во Европа се состои од шеф на Делегацијата, двајца члена и тројца заменици членови.

Член 5

Делегацијата во Интерпарламентарната унија се состои од претседателот на Собранието, кој е шеф на Делегацијата и шест членови.

Член 6

Делегацијата во Парламентарната димензија на Централноевропската иницијатива се состои од шеф, двајца члена и тројца заменици-членови.

Член 7

Делегацијата во Парламентарното собрание на Северноатлантската договорна организација се состои од шеф, двајца члена и тројца заменици-членови.

Член 8

Делегацијата во Парламентарното собрание на Медитеранот се состои од шеф, двајца члена и тројца заменици-членови.

Член 9

Делегација во Парламентарното собрание на Процесот за соработка во Југоисточна Европа се состои од претседателот на Собранието, кој е шеф на Делегацијата, четири членови и четири заменици-членови.

Член 10

Делегациите определуваат членство, односно учество на нивните членови во раководните тела, комисиите, другите работни тела и облици на дејствување на меѓународните парламентарни собранија.

Член 11

Во делегациите за кои, во согласност со оваа одлука, не се определуваат заменици-членови, во отсуство на член на делегацијата, се определува заменик за определена активност.

Заменикот од ставот 1 на овој член го определува пратеничката група на којашто и припаѓа членот кој се заменува, за што координаторот на пратеничката група навремено го известува шефот на соодветната делегација.

Во случај на спреченост на шефот на делегацијата тој определува член на делегацијата кој ќе ги врши работите на шеф на делегацијата за определена активност.

Член 12

Делегациите работат во согласност со актите на Собранието и актите на меѓународните парламентарни собранија чиешто членови се, на традиционален или виртуелен начин.

Член 13

Право на учество во активностите на меѓународните парламентарни собранија по истекот на мандатот на Собранието, а до избор на нова делегација, имаат делегациите во меѓународните парламентарни собранија во чии акти тоа изречно е утврдено.

Член 14

Во врска со прашањата кои се разгледуваат во меѓународните парламентарни собранија и други активности во кои делегациите учествуваат, делегациите соработуваат со надлежните работни тела на Собранието, како и со надлежните органи на државната управа, со стручни и научни организации, здруженија на граѓани и други организации и институции.

Во врска со актите и активностите на меѓународните парламентарни собранија чии членови се, делегациите можат да покренат разгледување на одредени прашања на седници на работните тела на Собранието и на седници на Собранието и во врска со нив да покренуваат иницијативи за донесување на закони, декларации, резолуции, препораки, одлуки и други акти.

Делегациите го информираат Собранието и надлежните органи на државната управа, за донесените акти на меѓународните парламентарни собранија и кога тоа е потребно, предлагаат преземање на соодветни активности заради нивно остварување.

Член 15

Делегациите ги информираат претседателот и потпретседателите на Собранието, како и координаторите на пратеничките групи за рамковната програма на нивните активности за идната година најдоцна до 1 декември во тековната година.

II. Повремени делегации

Член 16

Заради остварување на соработка со меѓународни парламентарни собранија во кои Република Северна Македонија не е член или учествува на други активности од областа на меѓународната соработка, се основаат повремени делегации на Собранието.

Член 17

Составот на повремените делегации го определува претседателот на Собранието со потпретседателите и координаторите на пратеничките групи.

Член 18

За работата на повремените делегации соодветно се применуваат членовите 12, 13 и 14 на оваа одлука.

III. Пратенички групи за соработка со други парламенти

Член 19

Заради остварување на билатерална парламентарна соработка се основаат пратенички групи за соработка со парламенти на други држави (во натамошниот текст: пратенички групи).

При основањето на пратеничките групи се поаѓа од изразените заемни интереси за остварување и развој на соработка меѓу парламентите.

Пратенички групи можат да се основаат за соработка со парламенти на една или на повеќе држави.

Член 20

Пратеничките групи имаат претседател и најмногу осум членови.

Член 21

Пратеничките групи дејствуваат преку остварување средби со пратеничките групи, односно делегации на соодветните парламенти, размена на мислења, заемна соработка во активностите во меѓународните парламентарни собранија и други начини на дејствување.

Пратеничките групи го следат и поттикнуваат развојот на севкупните односи меѓу Република Северна Македонија и соодветната држава и остваруваат средби со претставниците на соодветните држави во Република Северна Македонија.

Член 22

Пратеничките групи, по потреба, соработуваат со постојаните делегации на Собранието во меѓународните парламентарни собранија, со надлежните работни тела на Собранието, како и со надлежните органи на државната управа, со стручни и научни организации, здруженија на граѓани и други организации и институции.

IV. Други облици на остварување на меѓународната соработка

Член 23

Заради учество во Парламентарното собрание на Франкофонијата, пратениците кои говорат француски јазик и ќе се изјаснат за членство во Секцијата, основа-

ат секција на Собранието во Парламентарното собрание на Франкофонијата (во натамошниот текст: Секцијата).

Секцијата донесува правила со кои се уредува работата на Секцијата, нејзините тела и на делегацијата во Парламентарното собрание на Франкофонијата.

Член 24

Конститутивната седница на Секцијата ја свикува претседателот на Собранието.

Член 25

За работата на делегацијата на Секцијата во Парламентарното собрание на Франкофонијата соодветно се применуваат членовите 12, 13 и 14 на оваа одлука.

Член 26

Собранието на Република Северна Македонија основа Делегација во Парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација, согласно со членот 114 од Спогодбата за стабилизација и асоцијација на Република Македонија со Европската Унија и Одлуката за нејзино основање.

V. Заеднички одредби

Член 27

Во составот на постојаните делегации во меѓународните парламентарни собранија и на пратеничките групи за соработка со други парламенти се обезбедува соодветна застапеност на пратениците од пратеничките групи и независните пратеници, како и соодветна застапеност на пратениците од различен пол.

Во постојаните делегации во меѓународните парламентарни собранија се избираат пратеници кои знаат еден од службените јазици на соодветните парламентарни собранија.

Член 28

При определувањето на составот на повремените делегации се води сметка за карактерот на организацијата, односно активноста во која учествува делегацијата, како и во најголема можна мера, за соодветната застапеност на пратениците од пратеничките групи, независните пратеници, како и застапеноста на пратеници од различен пол.

Член 29

Заради остварување на нивните активности, делегациите, пратеничките групи и другите облици на меѓународна соработка се координираат со Министерството за надворешни работи, а можат да бараат информации и други материјали и од други надлежни државни органи.

Член 30

Делегациите, пратеничките групи и другите облици на меѓународна соработка го информираат Собранието за нивните активности и поднесуваат извештај до претседателот на Собранието.

Член 31

Делегациите, пратеничките групи и другите облици на меѓународна соработка ги информираат средствата за јавно информирање за нивните активности.

Член 32

Делегациите, пратеничките групи и другите облици на меѓународна соработка по потреба одржуваат состаноци.

Член 33

Стручните работи за делегациите, пратеничките групи и другите облици на меѓународна соработка ги вршат секретарите на делегациите од редот на вработените во Службата на Собранието, а по потреба се формираат и секретаријати.

Во врска со активностите на делегациите, пратеничките групи и другите облици на меѓународна соработка секретарите, односно секретаријатите од ставот 1 на овој член, соработуваат со секретаријатите на меѓународните парламентарни собранија, соодветните служби на други парламенти, други меѓународни организации и институции, како и со надлежни државни органи во Република Северна Македонија.

VI. Преодни и завршни одредби

Член 34

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за основање делегации, пратенички групи и други облици на остварување на меѓународна соработка на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 85/14).

Член 35

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-3249/1
30 септември 2020 година
Скопје

Претседател на Собранието
на Република Северна
Македонија,
м-р **Talat Xhaferi**, c.p.

Në bazë të nenit 68 paragrafi 2 të Kushtetutës së Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe nenit 223 paragrafi 1 të Rregullores së Kuvendit të Republikës së Maqedonisë, Kuvendi i Republikës së Maqedonisë së Veriut, në seancën e mbajtur më 30 shtator 2020, miratoi:

V E N D I M

TË THEMELIT TË DELEGACIONEVE, TË GRUPEVE TË DEPUTETËVE DHE TË FORMAVE TË TJERA TË REALIZIMIT TË BASHKËPUNIMIT NDËRKOMBËTAR TË KUVENDIT TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUT

Neni 1

Me këtë vendim rregullohen themelimi, përbërja dhe puna e delegacioneve të përhershme të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë së Veriut në asamblетë parlamentare ndërkombëtare, delegacionet e përkohshme, grupet e deputetëve për bashkëpunim me parlamentet e tjera dhe format e tjera të realizimit të bashkëpunimit ndërkombëtar të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë së Veriut (në tekstin e mëtejshëm: Kuvendi).

I. Delegacionet e përhershme në asamblетë parlamentare ndërkombëtare

Neni 2

Themelohen këto delegacione të përhershme të Kuvendit në asamblетë parlamentare ndërkombëtare (në tekstin e mëtejshëm: Delegacionet):

- Delegacioni në Asamblенë Parlamentare të Këshillit të Europës (AP e KE-së),
 - Delegacioni në Asamblенë Parlamentare të Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Europë (AP e OSBE-së),
 - Delegacioni në Unionin Ndërparlamentar (UNP),
 - Delegacioni në Dimensionin Parlamentar të Iniciativës së Europës Qendrore (DP i IEQ-së),
 - Delegacioni në Asamblенë Parlamentare të Organizatës së Traktatit Veri-Atlantik (AP e NATO-s),
 - Delegacioni në Asamblенë Parlamentare të Mesdheut (AP e Mesdheut) dhe
 - Delegacioni në Asamblенë Parlamentare të Procesit të Bashkëpunimit në Europën Juglindore (AP PBEJL).
- Delegacionet themelohen për të marrë pjesë në punën e asambleve parlamentare ndërkombëtare, për të përfaqësuar dhe realizuar interesat dhe prioritetet e politikës së jashtme dhe shtetërore.

Neni 3

Delegacionin në Asamblенë Parlamentare të Këshillit të Europës e përbëjnë shefi i Delegacionit, dy anëtarët dhe tre zëvendësanëtarët.

Letrat kredenciale të anëtarëve dhe të zëvendësanëtarëve të Delegacionit në Asamblenë Parlamentare të Këshillit të Europës i lëshon Kryetari i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, më së voni shtatë ditë para fillimit të mbledhjes së rregullt vjetore të Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Europës.

Mandati i përcaktuar në letrën kredenciale sipas paragrafit 2 të këtij neni nuk mund të revokohet, përveç në rastet e theksuara sipas akteve të Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Europës.

Neni 4

Delegacionin në Asamblenë Parlamentare të Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Europë e përbëjnë shefi i Delegacionit, dy anëtarë dhe tre zëvendësanëtarë.

Neni 5

Delegacionin në Unionin Ndërparlamentar e përbëjnë kryetari i Kuvendit, i cili është shef i Delegacionit dhe gjashtë anëtarë.

Neni 6

Delegacionin në Dimensionin Parlamentar të Iniciativës së Europës Qendrore e përbëjnë shefi, dy anëtarë dhe tre zëvendësanëtarë.

Neni 7

Delegacionin në Asamblenë Parlamentare të Organizatës së Traktatit Veri-Atlantik e përbëjnë shefi, dy anëtarë dhe tre zëvendësanëtarë.

Neni 8

Delegacionin në Asamblenë Parlamentare të Mesdheut e përbëjnë shefi, dy anëtarë dhe tre zëvendësanëtarë.

Neni 9

Delegacionin në Asamblenë Parlamentare të Procesit të Bashkëpunimit në Europën Juglindore e përbëjnë kryetari i Kuvendit, i cili është shef i Delegacionit, katër anëtarë dhe katër zëvendësanëtarë.

Neni 10

Delegacionet e përcaktojnë anëtarësimin, përkatësisht pjesëmarrjen e anëtarëve të tyre në trupat drejtues, komisionet, trupat e tjerë të punës dhe format e veprimit të asambleve parlamentare ndërkombëtare.

Neni 11

Në delegacionet për të cilat, në përputhje me këtë vendim, nuk caktohen zëvendësanëtarë, në mungesë të anëtarit të delegacionit, caktohet zëvendës për aktivitetin e caktuar.

Zëvendësin sipas paragrafit 1 të këtij neni e cakton grupi parlamentar të cilit i përket anëtarë që zëvendësohet, ndërkaj koordinatori i grupit të deputetëve e informon, në kohë, shefin e delegacionit përkatës.

Në rast pamundësie të shefit të delegacionit, ai cakton anëtar të delegacionit, i cili do t'i kryejë detyrat e shefit të delegacionit për aktivitetin e caktuar.

Neni 12

Delegacionet punojnë në përputhje me aktet e Kuvendit dhe aktet e asambleve parlamentare ndërkombëtare, anëtarët e të cilave janë në mënyrë tradicionale ose virtuale.

Neni 13

Të drejtë pjesëmarrjeje në aktivitetet e asambleve parlamentare ndërkombëtare, pas përfundimit të mandatit të Kuvendit, deri në zgjedhjen e delegacionit të ri, kanë delegacionet në asambletë parlamentare ndërkombëtare, aktet e të cilëve e përcaktojnë këtë në mënyrë eksplicite.

Neni 14

Në lidhje me çështjet që shqyrtohen në asambletë parlamentare ndërkombëtare dhe aktivitetet e tjera ku delegacionet marrin pjesë, delegacionet bashkëpunojnë me trupat kompetente të punës së Kuvendit, si dhe me organet kompetente të administratës shtetërore, me organizata profesionale dhe shkencore, shoqata të qytetarëve dhe organizata dhe institucione të tjera.

Në lidhje me aktet dhe aktivitetet e asambleve parlamentare ndërkombëtare, ku ata janë anëtarë, delegacionet mund të iniciojnë shqyrtimin e çështjeve të caktuara në seancat e trupave punues të Kuvendit dhe në seancat e Kuvendit dhe në lidhje me to, të iniciojnë miratimin e ligjeve, deklaratave, rezolutave, rekomandimeve, vendimeve dhe akteve tjera.

Delegacionet e informojnë Kuvendin dhe organet kompetente të administratës shtetërore për aktet e miratuara të asambleve parlamentare ndërkombëtare dhe, kur është e nevojshme, propozojnë ndërmarrjen e aktiviteteve të duhura për realizimin e tyre.

Neni 15

Delegacionet i informojnë Kryetarin dhe nënkryetarët e Kuvendit, si dhe koordinatorët e grupeve të deputetëve për programin kornizë të aktiviteteve të tyre për vitin e ardhshëm, më së voni deri 1 dhjetor në vitin aktual.

II. Delegacionet e përkohshme

Neni 16

Për realizim të bashkëpunimit me asambletë parlamentare ndërkombëtare ku Republika e Maqedonisë së veriut nuk është anëtare ose merr pjesë në aktivitete të sferës së bashkëpunimit ndërkombëtar, formohen delegacione të përkohshme të Kuvendit.

Neni 17

Përbërjen e delegacioneve të përkohshme e përcakton kryetari i Kuvendit me nënkryetarët dhe koordinatorët e grupeve të deputetëve.

Neni 18

Për angazhimin e delegacioneve të përkohshme zbatohen nenet 12, 13 dhe 14 të këtij vendimi, ashtu siç duhet.

III. Grupe të deputetëve për bashkëpunim me parlamente tjera

Neni 19

Për shkak të realizimit të bashkëpunimit dypalësh parlamentar themelohen grupe të deputetëve për bashkëpunim me parlamente të shteteve të tjera (në tekstin e mëtejshëm: Grupe të deputetëve).

Gjatë themelimit të grupeve të deputetëve niset nga interesat e ndërsjella të shprehura për realizim dhe zhvillim të bashkëpunimit ndërmjet parlamenteve.

Grupe të deputetëve mund të themelohen për bashkëpunim me parlamentet e një ose më shumë shteteve.

Neni 20

Grupet e deputetëve kanë kryetar dhe më së shumti tetë anëtarë.

Neni 21

Grupet e deputetëve veprojnë nëpërmjet realizimit të takimeve me grupet e deputetëve, përkatësisht delegacionet e parlamenteve përkatëse, shkëmbit të mendimeve, bashkëpunimit të ndërsjellë në aktivitete në asamblatë parlamentare ndërkombëtare dhe mënyra të tjera të veprimit.

Grupet e deputetëve e përcjellin dhe e nxisin zhvillimin e marrëdhënieve të përgjithshme ndërmjet Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe shtetit përkatës dhe realizojnë takime me përfaqësuesit e shteteve përkatëse në Republikën e Maqedonisë së Veriut.

Neni 22

Grupet e deputetëve, sipas nevojës, bashkëpunojnë me delegacionet e përhershme të Kuvendit në asamblatë parlamentare ndërkombëtare, me trupat kompetente të punës të Kuvendit, si dhe me organet kompetente të administratës shtetërore, me organizatat profesionale dhe shkencore, shoqata të qytetarëve dhe organizata dhe institucione të tjera.

IV. Forma tjera të realizimit të bashkëpunimit ndërkombëtar

Neni 23

Për shkak të pjesëmarrjes në Asamblenë Parlamentare të Frankofonisë, deputetët të cilët e flasin gjuhën frënge dhe do të deklarohen për anëtarësim në Seksion,

themelojnë seksion të Kuvendit në Asamblenë Parlamentare të Frankofonisë (në tekstin e mëtejshëm: Seksioni).

Seksioni miraton norma me të cilat rregullohet puna e Seksionit, trupat e tij dhe të delegacionit në Asamblenë Parlamentare të Frankofonisë.

Neni 24

Mbledhjen konstituive të Seksionit e thërret kryetari i Kuvendit.

Neni 25

Për punën e delegacionit të Seksionit në Asamblenë Parlamentare të Frankofonisë zbatohen nenet 12, 13 dhe 14 të këtij vendimi, ashtu siç duhet.

Neni 26

Kuvendi i Republikës së Maqedonisë së Veriut formon Delegacion në Komitetin Parlamentar të Stabilizim-Asociimit, në pajtim me nenin 114 të Marrëveshjes së Stabilizim-Asociimit të Republikës së Maqedonisë me Bashkimin Evropian dhe Vendimin e formimit të tij.

V. Dispozita të përbashkëta

Neni 27

Në përbërjen e delegacioneve të përhershme në asamblatë parlamentare ndërkombëtare dhe të grupeve të deputetëve për bashkëpunim me parlamente të tjera sigurohet përfaqësim i duhur i deputetëve nga grupet e deputetëve dhe nga deputetët e pavarur, si dhe përfaqësim përkatës i deputetëve të gjinisë së ndryshme.

Në delegacionet e përhershme në asamblatë parlamentare ndërkombëtare zgjidhen deputetë të cilët e dinë njërën nga gjuhët zyrtare të asambleve parlamentare përkatëse.

Neni 28

Gjatë përcaktimit të përbërjes së delegacioneve të përkohshme mbahet llogari për karakterin e organizatës, përkatësisht aktivitetin në të cilin merr pjesë delegacioni, si dhe në masë më të madhe të mundshme, për përfaqësimin përkatës të deputetëve nga grupet e deputetëve, nga deputetët e pavarur, si dhe përfaqësimi i deputetëve të gjinisë së ndryshme.

Neni 29

Për shkak të realizimit të aktiviteteve të tyre, delegacionet, grupet e deputetëve dhe format tjera të bashkëpunimit ndërkombëtar koordinohen me Ministrinë e Punëve të Jashtme, ndërkaq mund të kërkojnë informata dhe materiale tjera edhe nga organet tjera kompetente.

Neni 30

Delegacionet, grupet e deputetëve dhe format tjera të bashkëpunimit ndërkombëtar e informojnë Kuvendin për aktivitetet e tyre dhe i paraqesin raport kryetarit të Kuvendit.

Neni 31

Delegacionet, grupet e deputetëve dhe format tjera të bashkëpunimit ndërkombëtar i informojnë mjetet e informimit publik për aktivitetet e tyre.

Neni 32

Delegacionet, grupet e deputetëve dhe format tjera të bashkëpunimit ndërkombëtar mbajnë takime, sipas nevojës.

Neni 33

Punët profesionale të delegacioneve, të grupeve të deputetëve dhe të formave tjera të bashkëpunimit ndërkombëtar i kryejnë sekretarët e delegacioneve nga radhët e të punësuarve në Shërbimin e Kuvendit, ndërsa sipas nevojës formohen edhe sekretariate.

Në lidhje me aktivitetet e delegacioneve, të grupeve të deputetëve dhe të formave tjera të bashkëpunimit ndërkombëtar, përkatësisht sekretariatet sipas paragrafi 1 të këtij neni, bashkëpunojnë me sekretariatet e asambleve parlamentare ndërkombëtare, shërbimet adekuate dhe parlamentet tjera, organizatat ndërkombëtare dhe institucionet, si dhe me organet shtetërore kompetente në Republikën e Maqedonisë së Veriut.

VI. Dispozitat kalimtare dhe të fundit

Neni 34

Në ditën e hyrjes në fuqi të këtij Vendimi shfuqizohet Vendimi i Formimit të Delegacioneve, të Grupeve të Deputetëve dhe të Formave tjera të Realizimit të Bashkëpunimit Ndërkombëtar të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë ("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 85/14).

Neni 35

Ky vendim hyn në fuqi ditën e botimit në "Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut".

KUVENDI I REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUT

Nr. 08-3249/1
30 shtator 2020
Shkup

Kryetari i Kuvendit
të Republikës së Maqedonisë së
Veriut
Mr. Talat Xhaferi, d.v.

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА

2977.

Врз основа на член 2 став 3 и член 18 од Законот за плата и други надоместоци на избрани и именувани лица во Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр.36/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/91, 23/97, 37/2005, 84/2005, 121/2007, 161/2008, 92/2009, 42/2010, 97/2010, 162/2010, 11/2012, 145/2012, 170/2013, 139/2014 и 233/2018), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 29 септември 2020 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА КОЕФИЦИЕНТИ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ПЛАТАТА НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ КОИ ГИ ИМЕНУВА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Во член 1 од Одлуката за утврдување на коефициенти за пресметување на платата на функционерите кои ги именува Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 53/2005, 71/2005, 2/2006, 8/2006, 46/2006, 18/2007, 94/2007, 103/2007, 126/2007, 138/2007, 39/2008, 137/2008, 154/2008, 63/2009, 76/2009, 144/2009, 39/2010, 63/2010, 158/2010, 5/2011, 75/2011, 133/2011, 70/2012, 82/2012, 161/2012, 172/2013, 16/2014, 21/2014, 99/2014, 116/2014, 152/2015, 161/2015, 218/2015, 19/2016, 71/2016, 189/2016, 126/2017, 102/2018, 108/2018, 209/2018, 234/2018 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.73/2019, 139/2019, 147/2019, 262/2019, 278/2019, 26/2020 и 29/2020), во табелата по алинејата „Национален координатор за развој на културата и меѓуресурска соработка“, се додаваат две нови алинеи:

- „Национален координатор за интеркултурализам, едно општество, развој на културата и меѓуресурска соработка- 3,3“ и

- „Национален координатор за одговорно владеење и транспарентност - 3,3“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 20-9066/1
29 септември 2020 година
Скопје

Прв заменик на
Претседателот на Владата
на Република Северна Македонија,
м-р Артан Груби, с.р.